

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки одлучувајќи по жалбата на жалителот „ХИДРОТЕРМА“ ДООЕЛ Куманово, изјавена во однос на несоодветно одговорени прашања од страна на договорниот орган изготвени по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 18185/2021 за набавка на стоки - хидратна вар - трет пат (РЕК Осломеј) на договорниот орган Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, врз основа на 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) и член 166 став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и Службен весник на Република С. Македонија 87/2021), на 50-та Седница одржана на ден 17.11.2021 година донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**1. Жалбата** на жалителот „ХИДРОТЕРМА“ ДООЕЛ Куманово, изјавена во однос на несоодветно одговорени прашања од страна на договорниот орган изготвени по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 18185/2021 за набавка на стоки - хидратна вар - трет пат (РЕК Осломеј) на договорниот орган Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕДОЗВОЛЕНОСТ.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

## ***Образложение***

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 18185/2021 за набавка на стоки - хидратна вар - трет пат (РЕК Осломеј) и донел одлука за јавна набавка од 22.10.2021 година.

Незадоволен од несоодветно одговорени прашања од страна на договорниот орган, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ХИДРОТЕРМА“ ДООЕЛ Куманово.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки најде:

***Жалбата е недозволена.***

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена.

Имено, Државната комисија од извршениот увид во досието од спроведената постапка на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, утврди дека договорниот орган изготвил Записник од отворањето на понудите на 08.11.2021, прикачен на Електронскиот систем на 09.11.2021 година, додека жалбата е изјавена на 08.11.2021 година. Постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019). Од причина што целокупната постапка се водела преку ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, од денот на прикачување на Записникот за отворање на понудите на ЕСЈН почнува да се смета и рокот за жалба, односно од отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација.

Видно од досието на спроведената постапка и системот за е-жалба, жалителот ја изјавил жалбата преку ЕСЈН на 08.11.2021 година.

Со оглед на фактот што договорниот орган спровел постапка за доделување на договор за јавна набавка со поедноставена отворена постапка, рокот за изјавување на жалба во однос на несоодветно одговорени прашања согласно член 143 став (1) точка 3 од Законот за јавните набавки е пет дена од отворање на понудите. Во член 65 став (1) од истиот закон, е уреден начинот на пресметување на роковите согласно кој, денот во кој настапил одреден настан

или е преземено одредено дејствие не се засметува при пресметување на роковите, туку почетокот на рокот се засметува од првиот следен работен ден.

Договорниот орган во моментот на изјавување на жалбата спровел јавно отворање на понудите, видно од досието на ЕСЈН за конкретната постапка. Со оглед на горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како недозволена.

Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки: „(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“

Согласно член 143 од Законот за јавни набавки: „(1) Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот на: 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација; 2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации; 3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката. (2) Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (1) точките 1, 2 и 3 на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.“

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-1122/8

17.11.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- „ХИДРОТЕРМА“ ДООЕЛ Куманово,
- Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје